

TEHNIČKI FAKULTET BOR

XXV OKTOBARSKO SAVETOVANJE

SAOPŠTENJA

I KNJIGA



БОР

1. - 3. oktobar 1993. године

МИНЕРАЛОШКИ ИСПИТУВАЊА СО РЕНТГЕНСКА ДИФРАКЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛИ
ОД МЕТАЛУРГИСКИОТ ОБЈЕКТ ФЕНИМАК-КАВАДАРЦИ

MINERALOGICAL INVESTIGATIONS BY THE X-RAY DIFFRACTION ON THE
MATERIALS FROM THE METALLURGICAL PLANT FENIMAK-KAVADARCI

Б.Боев, С.Лепиткова, Рударско-геолошки факултет Штип

И З В О Д

Во овој труд се прокажани информациите кои се однесуваат на испитувањата на присуството на поедините минерални фази во материјалите од погонот за пелетизација на металургискиот комбинат Фенимак-Кавадарци

A B S T R A C T

The materials from the pelletization section in the Metallurgical Plant Fenimak-Kavadarci was the subject for the mineralogical examinations by x-ray diffraction. The examinations proved the mineral phases in the following types of materials:

- well pelletizing materials,
- materials that very large pellets are made from,
- materials that very small pellets are made from,
- reverse process dust

The following mineral phases were proved in all materials: hematite, magnetite, talc, chlorite, ribeboite, nephrite, chromite, calcite, quartz. It should be pointed out that the quantitative presence of the mineral phases in individual treated materials is not identical which is the essential reason for the different behaviour of individual materials during the pelletization process.

ВОВЕД:

Рудата во погонот за пелетизација на металургискиот комбинат Фенимак-Кавадарци доаѓа од наоѓалиштето Ржаново. Геолошките односи, минералниот состав и генезата на наоѓалиштето за прв пат биле прикажани од страна на Т.Иванов (1959, 1960). Минералскиот состав на наоѓалиштето исто така го опишувал и Графенауер и Стрмоле (1966). З.Максимовик (1961) ги даде деталните состави на главните никлоносни фази во наоѓалиштето, а Б. Боев (1982) го одредува степенот на метаморфизмот на оние руди како и минералните асоцијации кои при тоа се формираат.

Погонот за пелетизација (окрупнувач) е составен дел на металургискиот објект за производство на фероникел Фенимак-Кавадарци. Во овој погон се припрема материјалот кој потоа оди по линии за предредукција. При работата е констатирано дека постојат одредени моменти при кои материјалот кој доаѓа од погонот за

сепарација не се тритира добро во погонот за пелетизација, односно се забележани неколку случаји кога материјалот не пелетизира многу добро. Се појавуваат случаји кога од припремениот материјал се прават многу крупни пелети или пак случаји кога се прават многу ситни пелети.

За оваа намена беа земени одреден број на примероци и при тоа се имаше за цел да се види како минералниот состав на суровината влијае на забележаните феномени.

Материјалите кои беа земени во основа представуваат :

1. Материјал од кои се прават добри пелети
2. Материјал од кои се прават многу големи пелети
3. Материјал од кои се прават многу мали пелети
4. Повратен процесен материјал (прашница)

Основната замисла на овие испитувања беше:

- да се изврши одредба на минералниот состав и
- да се види дали постојат минералски разлики
- да се обрне посебно внимание на глинестите минерали.

ПРИМЕНЕТА МЕТОДОЛОГИЈА:

Методологијата која беше во овој случај применета (покрај стандардните микроскопски испитувања) е следната :

- Одредба на минералите со помош на Рентгенска дифракција
- Фазна одредеба на минералниот состав со помош на електронска микрованализа.

Рентгенската дифракција беше работена на :

Рентген дифрактометар ДРОН-УМИ / ОИД /

CuKa-зрачење, Ni- филтер

Работен режим : U=34 kV, I=20 mA

Диапазон 10^3 imp/s

Времеконстанта : RC=0.5 s

V - count : 2 °/ мин

V - print : 1800 mm/h

Рентгенската дифракција е работена во четири режими и тоа :

1. Неориентирани препарати
2. Ориентирани препарати (воздухично суво)
3. Ориентирани препарати наквасени со глицерин
4. Ориентирани препарати загреани на температура од 550°C во интервал од 2 часа

Електронската микрованализа е работена на електронска микросонда тип JEOL и тоа по одредени минерални фази за кои отцепираме

дека предстапуваат интерес.

На основа на применетата методологија на собраниите измервани добиени се следните информации ком се прикажани во Табела 1 и 2:

ТАБЕЛА 1 : МИНЕРАЛЕН СОСТАВ НА ТРЕТИРАНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ

МАТЕРИЈАЛ	МИНЕРАЛЕН СОСТАВ			
	1	2	3	4
Материјал кој добро пелетизира	TC,CH,NP RB,MT,HM CR,CC	TC,CH,NT HM,RB, SM-CH	TC,CH,RB HM	TC,CH,RB SM CH,JM
Материјал од кој се прават големи пелети	TC,CH,NP RB,MT,HM CR,Q,CC	TC,CH,NT RB,HM SM-CH	TC,CH,HM	TC,CH,RB HM,SM CH
Материјал од кој се прават мали пелети	TC,CH,RB NP,MT,HM Q,CR,CC	TC,CH,NT HM,RB, SM-CH	TC,CH,HM	TC,CH,HM CH-SM,RB
Равнотина процесна праштина	TC,RB,CH NP,MT,HM Q,CR,CC AMORFNA	TC,HM,CC	TC,HM, CC,Q AMORFNA	TC,HM,CC AMORFNA

TC - тајк
CH - хлорит
NT - ионитронит
RB - рибекит
MT - магнетит
HM - хематит
CR - хромит
Q - кварц
CC - карбонати
SM-CH
AHORF - аморфна

ТАБЕЛА 2 : МИКРОСОНДЕН СОСТАВ НА МИНЕРАЛНИТЕ ФАЗИ

	1	2	3	4	5	6	7	8
SiO ₂	35.21	0.40		0.39	56.51	33.33	40.60	39.62
TiO ₂	0.25			0.10			0.10	0.02
Al ₂ O ₃	8.50			16.00	0.93	14.67	9.10	11.12
Cr ₂ O ₃	2.30	0.10	1.90	50.10	0.38	4.67		10.72
FeO	22.80		22.70	19.20	19.25	16.84	2.20	13.61
Fe ₂ O ₃		07.00	68.70					
MnO					1.20	1.20	0.01	0.21
MgO	17.10	0.10		8.90	10.01	21.42	30.40	15.85
NiO	1.65	0.02	1.10		0.56	1.15	1.20	0.69
CaO	0.28				1.44			
Na ₂ O	0.90				7.76	0.01		0.12
KK ₂ O	0.52				0.01	0.04		0.01

1. Фини ситнозернист матрика (железото и никелот се во формата)

2. Хематит

3. Магнетит

4. Хромит (железото е во форма)

5. Рибекит (вкупното железо е во форма на FeO)

6. Хлорит (купното железо е во форма на FeO)

7. Тајк (вкупното железо е во FeO форма)

8. Биотит (вкупното железо е во форма на FeO)

ЗАКЛУЧОК

1. ТРИТЕ МАТЕРИЈАЛИ С МАТЕРИЈАЛ ОД КОЈ СЕ ПРАВАТ ДОБРИ ПЕЛЕТИ, МАТЕРИЈАЛ ОД КОЈ СЕ ПРАВАТ ГОЛЕМИ ПЕЛЕТИ, МАТЕРИЈАЛ ОД КОЈ СЕ ПРАВАТ МАЛИ ПЕЛЕТИ > ИМААТ СЛИЧЕН МИНЕРАЛОШКИ ОСТАВ И ТОЈ ВО ОСНОВА СЕ СОСТОИ ОД :

- ТАЛК, ХЛОРИТ, РИБЕКИТ > НЕПУИТ С ГАРНИЕРИТ > ХЕМАТИТ, МАГНЕТИТ, ХРОМИТ, КАРБОНАТИ, КВАРЦ

ВО СИТЕ ТРИ ПРИМЕРОЦИ БЕШЕ ИНДИЦИРАН И ПИРОФИЛИТ ИО СО СЛАВ ИНТЕНЗИТЕТ.

ГЕНЕРАЛНО ГЛЕДАНО РУДАТА КОЈА МИКРОСКОПСКИ Е ДОСТА ХЕТЕРОГЕНА НЕ ИНДИЦИРА ВАЖНА МИНЕРАЛОШКА РАЗЛИКА ВО ПОЕДИНИТЕ ТИПОВИ НА МАТЕРИЈАЛИ ИНДИЦИРА ВАЖНА РАЗЛИКА ВО РЕЛАТИВНИТЕ ОДНОСИ ПОМЕГУ ПОЕДИНИТЕ МИНЕРАЛИ:

2. ВО МАТЕРИЈАЛОТ КОЈ ПРЕДСТАВУВАЊЕ ПОВРАТНА ПРОЦЕСНА ПРАШИНА СЕ ОДРЕДЕНИ ИСТИТЕ МИНЕРАЛИ САМО СО ЕДНА РАЗЛИКА Е ОДРЕДЕНО И ПРИСУСТВО НА АМОРФНА МАСА КОЈА НАЈВЕРОЈАТНО Е ПОСЛЕДИЦА НА МЕШАЊЕТО НА РУДНИОТ МАТЕРИЈАЛ СО МАТЕРИЈАЛИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО МЕТАЛАУГИЈАТА & ЈАГЛЕНИ > ЗАСТАПЕНОСТА НА АМОРФНАТА ФАЗА ИЕ НЕ ТАКА ГОЛЕМО ИО Е МНОГУ ВАРИЈАБИЛНО, МНОГУ Е ТЕШКО ДА СЕ ОДРЕДИ НЕЈЗИНАТА КВАНТИТАТИВНА ЗАСТАПЕНОСТ ВИДЕЈКИ ВО МИКРОСКОП ПРАКТИЧКИ И НЕ СЕ ГЛЕДА

ЛИТЕРАТУРА

1. Боеv, B., Стојанов, P., 1982 : Metamorfizam во Fe-Ni латеритските руди на Ржаново-Студена Вода и зоната Алмонаис Македоника Геологика, 1982
2. Grafenauer, S., Strmole, D., 1986 : Zlog in mineralna sestava nikljenosnih zelenzovih rud Rzanovo. Rudarsko-metallurški zbornik 1, 51-62
3. Иванов, Т., 1959 : Никлоносно гиокле код Ржанова на Кожуфу < ИР Македонија > III Конгрес геолога Југославије, Будва 249-264
4. Иванов, Т., 1960 : Никлоносно-железна руда на планина Кожуф кај с. Ржаново ИР Македонија. Трудови на Геолошки завод за ИРМ, св. 7, 199-223
5. Z.Maksimovic, Gy. Panto, 1982 : Nickel bearing phlogopite from the nickel-iron deposit Studena Voda - Macedonia Bulletin T. LXXX de l Academie Serbe, No.22